

## Извештај за реализирани активности во Училиштето:

### „Тоде Хаџи Тефов“ – Кавадарци

#### Од проектот „Еко-училиште“

Активностите на училиштето започнаа со почетокот на оваа учебна година ( септември 2010-март 2011г. ) :

- Со почетокот на учебната година направивме ревиденција на членовите на Еко-одборот бидејќи некои ученици-членови на Еко-одборот го завршија своето осумгодишно образование во нашето училиште и идеите и активностите за здрава и чиста животна средина ги продолжија во Средните училишта. А на нивно место дојдоа нови ученици од 7 одд. кои се обучуваа изминатите години. Еко одборот се прошири и со нови членовив од наставниците, а своето присуство го потврдија и постоечките членови.
- Еко-одборот води евиденција на своите членови преку потврда за членство , редовно одржува состаноци и води записник од состаноците. Активностите не се сведуваат само на формални состаноци, туку и секојдневни неформални разговори од кои произлегуваат идеи за идни активности. Еко-одборот функционира по комисији или групи кои се формираат по потреба.
- Се надолжнија истакнатите важни еколошки датуми на хамер-октомври/2010г.;
- Се засадија висечките жардињери со цвеќе во училишниот ходник-октомври/2010г.;
- Се одржува Еколошкото Пано и Еколошкиот информатор во училишниот хол;
- Се спроведе акција за чистење на училишниот двор (прилог слики )-октомври/2010г.;
- Во текот на првото полугодие од оваа учебна година (октомври и ноември/2010г.) се реализираа неколку Мали Проекти за подигнување на еколошката свест кај нашите ученици, училишна заедница и локалната средина, а при тоа се влијаеше и на заштитата и унапредување на животната средина, се влијаеше на стекнување здрави навикви за еколошко живеење кај учениците и останатите субјекти во училиштето. Истите станаа дел од Активноста Think Quest и се најдоа изложени на интернет:
  - Проект „Вози велосипед“ под раководство на Марга Бумбароска-член на Еко-одборот;
  - Проект „ Селектирај го отпадот „ по раководство на Соња Јаковлевска – член на Еко-одборот;
  - Проект „ Рециклирај денес –Мисли на утре !“ под раководство на Соња Иловска-член на Еко-одборот;
  - Проект за „ Еколошка едукација,, под раководство на Марија Трајкова – член на Еко-одборот;
  - Проект „ Засади повеќе дрва“ – по раководство на Елизабета Мешкова – член на Еко-одборот;
  - Проект „за чиста и здрава средина,-под раководство на Мирјана Симоновиќ .Во рамките на овие мали Проекти се реализираа повеќе активности со Големи Пораки ! Учениците спроведоа низа активности: возеа велосипед и учеа за заштита на воздухот, го селектираа и рециклираа отпадот и изработија слики од рециклирана хартија и суво цвеќе, посадија дрвца во училишниот двор, во училишните жардињери и изработија хамери со еколошко-едукативна содржина кои ги красат училишните ходници.

- Спроведувањето на Програмата „Како да станеме еко-училиште “ , во нашето училиште „Тоде Хаџи Тефов“, како Проектот кој го реализиравме со помош од ОХО - „Училишен двор-Еколошки парк “ го претставивме пред повеќе локални заедници во Валандово – преку Power Point – презентација, слики, летоци и брошури (октомври-2010 г.);
- Во рамките на училиштето изготвивме Наставна Програма за имплементација на екологијата во училиштето која стана дел од Годишната програма на училиштето и е насловена како „ Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “.Во нејзино креирање зедоа активно учество сите субјекти кои се директно поврзани со наставниот процес во училиштето.(ноември/2010г.)
- Испративме допис „Биди кул-биди екологист“ од нашите активности во училиштето со текст и слики до списанието Наш Свет. Објавувањето претставуваше големо доживување за нашите екологисти и поттик за понатамошни активности.(ноември/2010г.)
- Добивме календар од Меѓународната организација 350.org. со слика и текст од наши активности-порака HELP за заштита на шумите и воздухот. (декември/2010г.)Со оваа порака се пласиравме на 3 место во Источна и средна Европа во категоријата за масовно учество на ученици во еколошката порака.
- Конкуриравме на Меѓународен конкурс во организација на Волво и Охо за реализиран проект со еколошки карактер. (декември/2010г.)
- Преку песнички, цртежи, ритмички игри континуирано се влијае кај најмладите за подигање на еколошката свест и култура. (јануари-февруари 2011 г.)
- Континуирана работа со учениците за изработка на еко-пораки, еко-пароли, сидни весници.(февруари/2011г.)  
Во прилог преку неколку слики ќе се потрудиме да Ви ги претставиме гореспомнатите активности.

### **Активностите во следниот период ќе бидат насочени кон :**

#### Краткорочни цели:

- Озеленување на површини во училишниот двор со трева;
- Садење цвекиња;
- Континуирана еколошка едукација на сите субјекти во училишната заедница;
- Запознавање на пошироката јавност со активностите во училиштето-локална ТВ.

#### Долгорочни цели:

- Отварање на еко-катче- училница во рамките на училиштето каде учениците ќе можат целосно да дејствуваат, секојдневно ќе ги искажуваат своите идеи и ќе ги спроведуваат своите активности;
- Изработка на грб на еколошката секција во училиштето;
- Изработка на Проекти за Заштеда на вода и Заштеда на струја.

Еко одбор  
Претседател:  
Симоновиќ Мирослава

Координатор на проектот „Еко-училиште“  
при ООУ „Тоде Хаџи Тефов“-Кавадарци  
Соња Иловска